



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на
НРМ"—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Петок, 13 јуни 1952
Број 18 Година VIII

Претплата за 1952 година изнесува
560 динари. Овој број чини 8 динари.
Чековна сметка број 801-901-702

52

На основа член 2 и 3 од Уредбата за одредување бројот и територијалната надлежност на окружните и околинските судови на територијата на Народна Република Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 14 од 30 април 1952 година), издавам

НАРЕДБА

ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ПЕХЧЕВО И ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УКИНАТИТЕ ОКОЛИСКИ СУДОВИ

I

Околинскиот суд во Пехчево ќе отпочне со работа на ден 1 мај 1952 година.

II

Околинските судови во Струга, Брод, Кратово, Делчево, Берово, Свети Николе, Радовиш и Околинскиот суд во Скопје за Скопска и Горчепетровска околина ќе престанат со работа на ден 30 април 1952 година.

III

Околинските судови во Струга, Брод, Кратово, Делчево, Берово, Свети Николе, Радовиш и Околинскиот суд во Скопје за Скопска и Горчепетровска околина на 30 април 1952 година ќе ги заклучат сите свои уписници и другите работни книги, па заедно со сите свршени и несвршени предмети, депозити и предмети кои биле наменети или употребени за вршење на кривични дела (корпора деликти) и целокупната архива на 1 мај 1952 година ќе ги предадат и тоа:

Околинскиот суд во Струга на Околинскиот суд во Охрид;

Околинскиот суд во Брод на Околинскиот суд во Кичево, освен несвршените предмети, што се однесуваат на подрачјето на оние месни народни одбори што се вклучени во Прилепска околина, а кои предмети ќе се издвојат и предадат на Околинскиот суд во Прилеп;

Околинскиот суд во Кратово на Околинскиот суд во Куманово, освен несвршените предмети што се однесуваат на подрачјето на оние месни народни одбори кои се вклучени во околините Кривопаланачка и Кочанска, а кои предмети ќе се издвојат и предадат на односните околински судови во Крива Паланка и Кочани;

Околинските судови во Делчево и Берово на новооснованиот Околински суд во Пехчево;

Околинскиот суд во Свети Николе на Околинскиот суд во Штип, освен несвршените предмети, што се однесуваат на подрачјето на оние месни народни одбори кои се вклучени во Кумановска и Титоввелешка око-

лина, кои предмети ќе се издвојат и предадат на односните околински судови во Куманово и Титов Велес;

Околинскиот суд во Радовиш на Околинскиот суд во Струмица, освен несвршените предмети што се однесуваат на подрачјето на оние месни народни одбори кои се вклучени во Овчеполска околина, кои предмети ќе се издвојат и предадат на Околинскиот суд во Штип;

Околинскиот суд во Скопје за Скопска и Горчепетровска околина на Околинскиот суд за град Скопје.

Уписниците и останатите работни книги, како и сите свршени предмети на оние судови кои по точка прва на оваа Наредба престануваат со работа, ќе се чуваат одвоено во архивата на судот, кои што ги превзема и тоа без оглед да ли свршените предмети се однесуваат на подрачјето, кое е припаднало на дотичниот суд или на некој друг суд.

Свршените предмети ќе се вадат од архива и ќе се отстапуваат на судовите или на другите државни органи поединечно по засебно барање или по службена должност, до колку се појави потреба по такви предмети да се продолжи со работа.

IV

Околинските судови во Охрид, Кичево, Куманово, Штип, Струмица и Околинскиот суд за град Скопје ќе продолжат да ги водат своите сегашни уписници и сите останати работни книги.

Во тие уписници ќе ги внесат сите несвршени предмети, кои во смисол на точка III од оваа Наредба ги превземаат од укинатите околински судови како свои неси предмети и по нив ќе продолжат да работат.

V

Околинскиот суд во Пехчево несвршените предмети кои ќе ги прими од околинските судови во Делчево и Берово ќе ги внесе во односните уписници како нови предмети и по нив ќе продолжи со работа.

VI

Како несвршени се сметаат оние предмети, во кои што треба уште да се работи и затоа не се ставени во архива.

VII

Примопредаја на предметите, уписниците и останатите работни книги како и архивата помеѓу укинатите околински судови од една страна и околинските судови што ја превземаат нивната работа и продолжуваат со своето работење од друга страна, ќе се изврши со записник. Записникот ќе се состави во два примери, од кои еден се доставува на Министерството за правосудие а други на околинскиот суд на којшто се врши предавањето.

Во смисол на предниот став ќе се изврши и при-
мопредаја на таписките и интабулационите книги.

Укинатите околски судови несвршените предме-
ти ќе ги предадат на околските судови поменати во
точ. III од оваа Наредба според новата територијална
надлежност со спискови. Списковите ќе се состават во
два примерци, од кои еден се доставува на Министер-
ството за правосудие а други на судот на кого се пре-
даваат предметите.

На исти начин со спискови укинатите судови ќе
го предадат и инвентарот на околските судови што ја
превземаат нивната работа, на чување и ползување.

Списковите ќе се состават засебно по ознаките
на уписниците и броевите по ред и ќе ги потпише
претседателот на судот што ја врши предајата, а прие-
мот на списокот ќе го потврди претседателот на судот,
којшто ги превзема предметите и инвентарот.

VIII

Оваа Наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 2273, 30 април 1952 година, Скопје

Министер за правосудие,
Цафер Кодра, с. р.

53

На основа член 48 од Законот за рибарството,
Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство
на Владата го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РИБОЛОВ И ВИСИНАТА НА НАКНАДИТЕ ЗА РИБОЛОВ ВО 1952 ГОДИНА

I

Риболов во водите на Народна Република Маке-
донија можат да вршат само лица на кои им е изда-
дена дозвола за риболов.

II

Дозволите за риболов се:

- а) годишни;
- б) дневни;

III

За издадените годишни дозволи за риболов ќе се
наплатува накнада како следува:

- а) на риболовци-спортисти за риболов во сите ри-
боловни води, освен оние што се под забрана 300 дин.;
- б) на рибари-полупрофесионалци за риболов во
низинските води 2.000 дин.;
- в) на рибари-полупрофесионалци за риболов на
езерата 4.000 дин.;
- г) на рибари-професионалци за риболов во низин-
ските води 3.000 дин.;
- д) на рибари-професионалци за риболов на езе-
рата 5.000 дин.

IV

Спортски риболовни дозволи можат да се издаваат
само на лица зачленети во спортски риболовни друштва.

V

Дневни дозволи за риболов можат да се издаваат
само на риболовци-спортисти со наплата на накнада
во износ од 20 динари за секој ден.

VI

На раколовците можат да се издаваат дозволи за
раколов. Годишните накнади — дозволи за раколов
изнесуваат:

- а) за лица кои со раколов се занимаваат како со
спорт 100 дин.;
- б) за лица кои продаваат ракови 500 дин.

VII

Инвалидите од војната, децата и учениците во
стопанството имаат право на 50% попуст од одреде-
ните накнади за годишни и дневни дозволи за риболов
и раколов.

VIII

Решенијата број 11 од 28. II. 1951 година, број
7011 од 6. IV. 1951 година, како и други прописи во
врска со начинот на издавањето на риболовни дозволи
издадени од страна на Министерот за земјоделие и
шумарство се ставаат во сила.

IX

Ова Решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето му во "Службен весник на Народна Република
Македонија".

Број 231 од 20. II. 1952 година, Скопје

Министер-претседател на Советот
за земјоделство и шумарство
на Владата на НРМ,
Наум Наумовски, с. р.

54

Врз основа точ. 1 од Општото напатствие за из-
работување нови тарифи за превоз на стока во друм-
скиот сообраќај бр. 459/52 на Советот за сообраќај
и вези на Владата на ФНРЈ, а во врска со чл. 9 од
Уредбата за надлежноста за одредување и контрола
на цените и тарифите — „Службен лист на ФНРЈ“ бр.
63/50, во согласност со Министерот за финансии на
НРМ, ја пропишувам следната

ТАРИФА

ЗА ПРЕВОЗУВАЊЕ НА СТОКА СО МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ

I. — Општи тарифни прописи

Член 1

Превозување на стока со моторни возила се сме-
та за превозна услуга, која се регулира со прописите
на оваа тарифа.

Член 2

За секоја платена услуга се задолжува транспорт-
ното претпријатие да издаде прописна потврда,

Член 3

Единечна мера за превозна услуга на стока е тон-километар.

Член 4

Наплатувањето за превозни услуги ќе се врши само за фактички извршениот превоз. За празно возило во обратен смер од превозот на стоката не се наплатува.

Член 5

Оваа тарифа важи само за превози вршени на патишта погодни за авто-сообраќај, а за патишта од I и II ред е обавезна.

Член 6

Оваа тарифа е обавезна за сите јавни транспортни претпријатија и авто-транспортни погони, кои вршат превозни услуги за други, во колку се снабдени со одобрение од надлежниот републикански орган за сообраќај.

Член 7

Превозните услуги за превоз на стоки ќе се наплатуваат према табелата за секој еден тон превезена стока на определено растојание.

Табела

за плаќање на превозни услуги со камион

Реден број	За растојание од — до кил.	За превоз на 1 тон стока се на- платува ден.	Реден број	За растојание од — до кил.	За превоз на 1 тон стока се на- платува ден.
1.	0—3	150	25.	49—51	1.810
2.	3—5	240	26.	51—53	1.870
3.	5—7	320	27.	53—55	1.940
4.	7—9	390	28.	55—57	2.000
5.	9—11	460	29.	57—59	2.060
6.	11—13	520	30.	59—61	2.120
7.	13—15	590	31.	61—63	2.180
8.	15—17	670	32.	63—65	2.240
9.	17—19	740	33.	65—67	2.300
10.	19—21	820	34.	67—69	2.350
11.	21—23	890	35.	69—71	2.410
12.	23—25	960	36.	71—73	2.460
13.	25—27	1.030	37.	73—75	2.510
14.	27—29	1.100	38.	75—77	2.570
15.	29—31	1.160	39.	77—79	2.620
16.	31—33	1.230	40.	79—81	2.670
17.	33—35	1.300	41.	81—83	2.730
18.	35—37	1.370	42.	83—85	2.780
19.	37—39	1.440	43.	85—87	2.830
20.	39—41	1.500	44.	87—89	2.880
21.	41—43	1.560	45.	89—91	2.930
22.	43—45	1.620	46.	91—93	2.980
23.	45—47	1.680	47.	93—95	3.030
24.	47—49	1.750			

За подалечни превози од 95 кил. ќе се наплатува уште по 150 ден. за 1 тон стока за секој започнати 5 кил.

Член 8

За превоз на кабата стока (сено, слама, волна, памук, амбалаж, и сл.) се одобрува камионски простор по 3 м³ за 1 тон, доколку кабатата стока не е пресована и завзема поголема кубатура од 3 м³ за 1 тон тежина — ќе се смета да е превозното средство товарено со онолку тона, со колку што м³ е натоварено поделено со 3, или ќе се смета за секој м³ по 333 кгр.

Член 9

За непреработени животни намирници, како: зарзават, емиш, хлеб, млеко и сл. — ќе се наплатува према стварно превезената тежина.

Член 10

За превоз на машини, делови од машини и др. предмети, чија тежина од едно парче е преку 500 кгр., за превозот на кои е потребно особена внимателност и стручност, како и ризик да биде оштетено возилото, ќе се наплатува максимум 3 пати повеќе од износот по оваа тарифа.

Член 11

Ако истиот корисник, кој го употребил возилото во еден правец, а и во повраток го товари возилото, плаќа за повратниот превоз 70% од износот по оваа тарифа. Воколку истиот корисник го користи возилото во повраток за пренос на амбалаж за својата стока, плаќа 50% од износот по тарифата.

Член 12

Вкупно време дозволено за утоварување изнасува 15 минути, а за истовар 10 минути за секој тон. Утоварувањето и истоварувањето го врши корисникот, воколку не е инаку уговорено.

За задржување на возилото при утоварувањето или истоварувањето преку предвиденото време, а по вина на корисникот на возилото, се плаќа денгуба по 100 ден. за секој започнат саат, а за секој еден тон носивост на возилото. Денгуба се плаќа и во случај кога возилото стои на патот по вина на корисникот, како и во случај ако возилото биде неискористено по вина на корисникот.

Денгубата се пресметува само за работното време.

Член 13

Редовно работно време за утоварување и истоварување се смета во зимно време од 7 до 18 саатот, а во летно од 6—20 саатот.

За зимно време се смета од 1 декември до 1 април.

Странките можат да уговараат и инаку.

Член 14

За превоз по патишта, непогодни за авто-сообраќај, т. е. за патишта од III и IV категорија, за поединични превози, може да се наплатува до 50% поголемен износ по тарифата и тоа само за километража направена на такви патишта. За масови превози на стока по непогодни патишта, а за поголеми на тарифата потребно е согласност, која по барање на транспортното претпријатие, републиканскиот орган за сообраќај може да одобри повисоки тарифни ставови, а према поголемите трошкови на превозот, предизвикани од лошиот пат.

Член 15

Оваа тарифа е плафонска, а транспортните претпријатија можат да вршат транспортни услуги и по пониски цени од определените по тарифата, воколку е тоа од интерес на претпријатието за подобро искористување на нивните капацитети, при тоа да обезбедат поред другото и планираната акумулација и фондови.

Член 16

За вршење на транспортни услуги надвор од подрачјето на редовното послужување (на пр. — на превози во шумска манипулација, одалечено градилиште и сл.) — накнада за трошковите поради преместувањето на возилата, денгубата, организацијата за снабдувањето и тн. ќе се утврди со договор помеѓу корисникот на возилото и транспортното претпријатие.

Член 17

Предадената стока за превоз се заокружува на 500 кгр., т. е. утоварено 2.100 кгр. или 2.300 кгр. — ќе се смета за 2.500 кгр. и тн.

Член 18

Оваа тарифа важи за сите јавни транспортни претпријатија од друмскиот сообраќај на територијата на НРМ, како и за претпријатијата и возни паркови во други привредни гранки, кои работат за сопствени потреби, доколку од страна на републиканските органи за сообраќај се овластени да вршат превоз и за други покрај превозот за својата основна делатност.

Член 19

Авто-транспортните претпријатија се одговорни за примената стока за превоз, како за количината, така и за квалитетот, т. е. одговорот за сите настани штети на стоката по време на превозот, а по кривица на транспортното претпријатие и неговиот персонал.

Член 20

Оваа тарифа стапува во сила од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 20 март 1952 год., кога престануваат да важат сите досегашни прописи, кои се во спротивност со оваа тарифа.

Број 1228 од 18. III. 1952 год. — Скопје

Министер — Претседател,
на Советот за индустрија и градежништво
Борко Темелковски, с. р.

Согласен
Министер на финансите,
Никола Минчев, с. р.

55

ЗАПИСНИК

ОД I-ТА СЕДНИЦА НА III-ТО ВОНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ
(ВТОРО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 10 АПРИЛ
1952 ГОДИНА

Претседаваше: Димче Стојанов — Мире
Секретар: Мито Хаџи Василев.

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отвори седницата во 9,15 часот. Народните пратеници го со-

слушаа стоеќи читањето на Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикнување Народното собрание на НРМ, на трето вонредно заседание на 10 април 1952 година.

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ согласно чл. 60 од Уставот на НРМ му поднесе на Собранието на решавање: Предлог-закон за поделбата на Народна Република Македонија на околии, градови, градски општини и општини; и Предлог-закон за спроведување реорганизацијата на народните одбори. Овие законски предлози се доставени до Законодавниот одбор и Одборот за народна власт за проучување. Овие одбори поднесоа свои извештаи. Извештаите на Законодавниот одбор и законските предлози се отпечатени и разделени на народните пратеници, а ќе бидат ставени на дневен ред кога ќе реши Собранието. Извештаите на Одборот за народна власт не се отпечатени (умножени) бидејќи се идентични со извештаите на Законодавниот одбор.

По предлог на претседателот, Собранието го утврди следниот дневен ред:

1. претрес на Предлогот-закон за поделбата на Народна Република Македонија на околии, градови, градски општини и општини; и

2. претрес на Предлогот-закон за спроведување реорганизацијата на народните одбори.

Претседателот во 9,25 часот дава краток одмор. Седницата продолжува во 9,40 часот.

По предлог на претседателот, Собранието му одобрува отсуство на народниот пратеник Соколе Поповски.

Претседателот соопштува дека се преминува на првата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за поделбата на Народна Република Македонија на околии, градови, градски општини и општини. Известителот на Законодавниот одбор Борис Станковски го прочита извештајот на одборот, а известителот на Одборот за народна власт Боро Петровски изјави дека извештајот на Одборот за народна власт е идентичен со извештајот на Законодавниот одбор и предложи да не се чита. Собранието го усвои предлогот.

Собранието го усвои предлогот на претседателот, Димче Стојанов — Мире да дискусијата биде заедничка и по втората точка од дневниот ред, бидејќи материјата претставува едно цело. Известителот на Законодавниот одбор Тома Кутурец го прочита извештајот на Одборот по втората точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-закон за реорганизација на народните одбори. Потоа известителот на Одборот на народна власт Ванчо Н. Алексов изјави дека е одборскиот извештај идентичен со извештајот на Законодавниот одбор, затоа извештајот не го прочита.

Претседателот соопштува дека народниот пратеник Благој Попов со 4 народни пратеници поднесува амандман да се Виничката општина прогласи за градска општина.

Претседателот отвара дискусија. За збор се јави народниот пратеник Никола Минчев, потпретседател на Владата и претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата, кој даде експозе. Потоа народниот пратеник Благој Попов го образложи амандманот.

Во дискусијата учествуваа: Ристо Попов, „за“ Имер Еминов „за“, Кемал Сејфула „за“ и Ане Брешковски „за“.

Претседателот дава краток одмор во 10,55 часот. Седницата продолжува во 11,20 часот.

Известителот на Законодавниот одбор Борис Станковски и известителот на Владата Никола Минчев се изјаснија против амандманот на народниот пратеник Благој Попов. Претседателот го стави амандманот на гласање. Три народни пратеници гласаа „за“ останатите против“. Претседателот објави дека амандманот на народниот пратеник Благој Попов не е примен од Собранието.

Бидејќи никој повеќе не се јавуваше за дискусија, претседателот го стави Предлогот на законот за поделба на Народна Република Македонија на околии, градови, градски општини и општини на гласање. Сите народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека Законот за поделбата на Народна Република Македонија на околии, градови, градски општини и општини е примен од Собранието едногласно.

Претседателот објави дека се преминува на гласање по предлогот од втората точка од дневниот ред. Сите народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека Законот за спроведување реорганизацијата на народните одбори е примен од Собранието едногласно.

Со ова дневниот ред беше исцрпен. Претседателот ја заклучи седницата во 11,30 часот, а објави дека идната седница ќе биде закажана писмено.

Скопје, 10 април 1952 година.

Секретар, Претседател,
Мито Хеџи Василев, с. р. Димче Стојанов—Мире, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисла на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Министерството за финансии на НРМ бр. 2785 од 1-IV-1952 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 372, државното стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма: Претпријатие за извоз на тутун "Македонија" со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 252 од 3-III-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: извоз на тутун во лист и тутунови преработки.

Претпријатието е под стопанска управа на Главната дирекција за прехранбена индустрија на НРМ.

Фирмата ќе ја потпишува Чемерски Ангел.

Бр. 2785/52 од Министерството за финансии на НРМ
II—7—124

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Врз основа на решението бр. 2376 од 28-III-1952 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Кочанска околина, уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 37, државното стопанско претпријатие под фирма: Градско трговско претпријатие "11 октомври" со седиште во село Вилица.

Претпријатието е основано со решение бр. 543 од 13-III-1952 год. на Месниот народен одбор во село Вилица.

Предмет на работата на претпријатието е: промет со мешовити стоки.

Претпријатието е под стопанска управа на Месниот народен одбор во село Вилица.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Кирил Чимков, од Вилица.

Бр. 2376/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани.
II—7—120

Врз основа на решението бр. 2788 од 29-III-1952 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Прилепска околина, уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 22 бр. 22, претпријатието под фирма: Околинско претпријатие "Валцова турбина мелница" со седиште во село Бучин.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Прилепска околина бр. 1991 од 7-III-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: мелење и преработка на сите видови житарии.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Прилепска околина.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Мице Солевски и книговодителот Кардуловски М. Томо, во границите на овластувањето.

Бр. 2788/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Прилеп.
III—7—121

Врз основа на решението бр. 1606 од 5 IV 1952 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Демирхисарска околина, уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 16, претпријатието под фирма: Околинско трговско претпријатие "Илиница" со седиште во Демир Хисар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Демирхисарска околина бр. 1605 од 5.IV.1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: тргување со сите видови стоки на големо и мало.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Демирхисарска околина.

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот на претпријатието Борис Јаневски, од село Бабино, Блаже Гуровски, од село Прибилиц и Цане Спиоровски од село Брезово, во границите на овластувањето.

Бр. 1606/52 од Поверенството за финансии на ОНО Демир Хисар.
II-8-135

Врз основа на решението бр. 2990 од 1 IV 1952 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Гевгелиска околина, уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 41, претпријатието под фирма: Хотело угостителско претпријатие "Угостител" со седиште во град Валандово.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор, Валандово бр. 12 од 21 III 1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: продавање на алкохолни и безалкохолни пијалаци; ресторанство и хотелиерство.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Валандово.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Ангел П. Ангелов, во границите на овластувањето.

Бр. 2990/52 од Поверенството за финансии на ОНО Гевгелија.
II-8-136

Врз основа на решението бр. 2533 од 3 IV 1952 год. на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Качевска околина, уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија, претпријатието под фирма: Околинско трговско претпријатие "Извор" со седиште во град Кичево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кичевска околина бр. 2392 од 29 III 1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: купопродажба на разни стоки.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Кичевска околина.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Костевски Иван, во границите на овластувањето.

Бр. 2533/52 од Поверенството за финансии на ОНО Кичево.
II-8-138

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТРОТ

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение на Градскиот народен одбор — Гевгелија бр. 1 од 6-II-1952 год. се променува фирмата на досегашното Градско народно претпријатие "Гранал" со седиште во Гевгелија и во иднина истото ќе се води под фирма: Градско трговско претпријатие "Солун" со седиште во Гевгелија.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на Гевгелиска околија бр. 698 од 1.VII.1950 г. Димитар Петров К'уркиев назначен е за директор на Градското трговско претпријатие "Солун" со седиште во град Гевгелија, од кој ден има право фирмата да ја потпишува.

Бр. 2853/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Гевгелија II—8—137

Со решение бр. 683 од 9-XI-1951 год. на Народниот одбор на Кочанска околија досегашниот Околинско хотелско-угостителско претпријатие "Хунап" во Кочани ставено е под стопанска управа на Градскиот народен одбор на град Кочани ставено е под стопанска управа на Градскиот народен одбор на град Кочани и ќе се води под фирма: Градско хотелско-угостителско претпријатие "Слобода" со седиште во Кочани.

Овластено лице за потпишување на претпријатието е: Мијалче Ефремов Бекареки раководител на претпријатието.

Бр. 10346/51 од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани. II—5—95

Со решение на управниот одбор на Фондот за механизација и инвестициона изградба — Демир Хисар бр. 114 од 3-III-1952 год. Цветан Н. Талеовски назначен е за благајник на Замаетчиското претпријатие при Фондот за механизација со седиште во Демир Хисар и на должност стапал на 1-I-1952 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение на управниот одбор разрешен е од должност досегашниот благајник Максим Т. Стојановски, од кој ден му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 483/52 од Поверен. за финансии на ОНО — Демир Хисар III—4—75

Со решение на Градскиот народен одбор Титов Велес бр. 1442 од 28-I-1952 год. фирмата на Градското слаткарско претпријатие "Јагода" со седиште во Титов Велес, се менува и гласи: Градско трговско слаткарско претпријатие "Јагода" со седиште во Титов Велес.

Бр. 1442/52 од Поверен. за финансии на ГНО — Титов Велес. II—4—71

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 2750 од 8 IV 1952 година. Околинското семејско претпријатие со седиште во Прилеп ставено е во ликвидација.

Се повикуваат поверителите и должниците на претпријатието да ги пријават своите потражувања, односно да ги измират своите долгови во рок од 30 дена од денот на објавувањето на опласот. Во противно, Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, и за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на претпријатието, а према должниците ќе покрене законска правна постапка.

II-9-156

Од Ликвидационата комисија

На основа решението на Владата на НРМ бр. 478 од 14 V 1952 год. државното републиканско претпријатие за опабдување на земјоделството "Агротехника" во Скопје ставено е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите потражувања во рок од 30 дена, а најкасно до 1 VII 1952 год. По истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви потражувања, а за исправна ќе се смета состојбата по книгите на претпријатието.

II-9-157

Од Ликвидационата комисија

На основа решението на Народниот одбор на Бродска околија бр. 3 од 4 IV 1952 год. Претпријатието "Трудбеник" со седиште во Брод ставено е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите потражувања најкасно до 30 VI 1952 год. По исте-

кот на горниот рок нема да се признаваат никакви потражувања, а за исправна ќе се смета состојбата по книгите на претпријатието.

II-9-158

Од Ликвидационата комисија

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

РАЗНИ ОГЛАСИ

Школско свидетелство за завршен I-ви клас гимназија, издадено од Осмолетката во село Љубанци — Скопска околија на Никола Цветковски — Скопје (1309)

Работничка книшка издадена од Претпријатието "Бетон" — Скопје на Бајрам Рамадан Малик — Скопје (1310)

Режи карта бр. 174712 издадена од Дирекцијата на желез. сообраќај во Скопје на Тодор Андов — Титов Велес. (1337)

Мајсторско свидетелство за посластичар на Саит Синан Мурати, од село Мала Речица — Тетово (1357)

Синдикална книшка на Лазар Јованов Грубер, ул. "Коле Неделковски" бр. 13 — Титов Велес (1358)

Работничка книшка бр. 5328 на Лиман III. Муратов — Скопје (1368)

Работничка книшка издадена од Градежното претпријатие "Дебарце" — Скопје на Вејсел Бајрамовиќ — Скопје. (1370)

ВОЕНИ ДОКУМЕНТИ

Легитимација за резервни офицери под бр. 90001 на Јордан Е. Бабишев — Охрид. 420

Легитимација за резервни офицери бр. 5047 серија "ПУ" на Здравко Димков Спировски — Кочани (1162)

Легитимација за резервни офицери серија ПЈ 0001 У бр. 2665 на Ристо Тушо Иличев, "Плоштад Маршал Тито" бр. 10 — Струмица (1167)

Воена книшка серија "А" бр. 6041, издадена од В. П. 7815 — Скопје на Атанас А. Тасевски — Скопје (1204)

Лекарско уверење за привремено неспособен, издадено од В. П. 1279 Белград на Џемаил Селимовиќ — Скопје (1207)

Воена книшка на Реџеб Адели Јакуп, од село Мана-чар — Горче Петров (1248)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Куманово на Реџеб Шаин Мемедов — Скопје (1249)

Воена букваца на Енвер Рамизов Ајдиниќ, од Св. Николе (1289)

Воена легитимација бр. 15386 серија "Б" издадена од ВП 9988-5 — Белград на Перо Митревски, ул. "Иво Мило-виќ" бр. 53 — Скопје. (1369)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 5222, серија бр. 0578042, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Благо Цветанов Трајановски, од село Катланово — Скопје. (1323)

Лична карта рег. бр. 1790, серија бр. 0579784, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Велче Анчев Ѓорѓиски од село Драчево — Скопје. (1335)

Лична карта рег. бр. 334 серија бр. 0576729, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Идриз Феџулов Реџепов, од село Г. Количани — Скопје. (1336)

Лична карта рег. бр. 85963, серија бр. 0060979, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Абаз Мустафа Целадин, ул. "134" бр. 23 — Скопје. (1346)

Лична карта рег. бр. 86167, серија бр. 62461, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Хасан Абди Сали Мобер, ул. "374" бр. 15 — Скопје. (1346)

Лична карта рег. бр. 4903, серија бр. 0009356, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Ѓорѓи Ивановски, ул. "251" бр. 17 — Скопје. (575)

Лична карта рег. бр. 59880 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Миле Л. Несторов, ул. "Кроте Мисирков" бр. 19 — Скопје. (310)

Лична карта рег. бр. 54105, серија "Р" 0039473, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Младенка Миланови-Тошева, ул. "Кратовска" бр. 23 — Скопје. (1390)

Лична карта рег. бр. 17713, серија бр. 0088139, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Томо Р. Фиџанов, ул. "Стиф На-умов" — Битола. (950)

Лична карта рег. бр. 17860, серија "Р" 088388, издадена од ПВР на ГНО — Битола на Мустафа Умер Целуш, ул. "Дн-кова" бр. 49 — Битола. (839)

Лична карта рег. бр. 6507, серија "Р" 216250, издадена од ПВР на ГНО Охрид на Јакуп Неџипов Муратовски, ул. "Абаз Емин" бр. 47 — Охрид. (1229)

Лична карта рег. бр. 743, серија "Р" 0077441 издадена од ПВР на ОНО Струмица на Грозд Спаса Стаменова, од село Штука — Струмица (812)

Лична карта рег. бр. 3846, серија "Р" 416456, издадена од ПВР на ОНО Радовиш на Мустафа Сулиманов Абдулов, од село Ораовица — Радовиш. (944)

Лична карта рег. бр. 9661, серија "Г" 0114377, издадена од ПВР на ОНО Дебар на Абдула Ајредџов Далипи, од село Жировница — Дебар. (986)

Лична карта рег. бр. 3187, серија бр. 0247705, издадена од ПВР на ОНО Крушево на Каровил В. Степановски, од село Пресил — Крушево. (973)

Лична карта рег. бр. 3730, серија "Р" 0212655, издадена од ПВР на ГНО — Охрид на Јакуп Неџип Шабаи, ул. "Даме Груев" бр. 130 — Охрид. (1076)

Лична карта рег. бр. 3015, серија бр. 0299225, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Спаса Колевска Секуловска, од село Куратица — Охрид. (1099)

Лична карта рег. бр. 8601, серија бр. 50073037, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Александар Серафимов Поцков, ул. "Македонија" бр. 5 Гевгелија. (1115)

Лична карта рег. бр. 4786, серија бр. 0545193, издадена од ПВР на ОНО Куманово на Имер Баки Ибраим, од село Ропалце — Куманово. (1311)

Лична карта рег. бр. 6623, серија "Р" 0082580, издадена од ПВР на ОНО Струмица на Божин Андон Трајков, од село Зубово — Струмица. (1312)

Лична карта рег. бр. 2907, серија бр. 0067617, издадена од ПВР на ОНО Гевгелија на Љубица Марко (Пантук) Илиќ, ул. "Илинден" бр. 21 — Гевгелија. (1313)

Лична карта рег. бр. 4618, серија бр. 0228193, издадена од ПВР на ОНО Охрид на Бимбил Сотиров Стојановски, од село Оровник — Охрид. (1314)

Лична карта рег. бр. 5486, серија "Р" 0750004, издадена од ПВР на ОНО Кичево на Веселинка Ѓорџа (Савевска) Секуловска, ул. "Л. Колишевски" бр. 144 — Кичево. (1315)

Лична карта рег. бр. 12400, серија "Р" 0553665, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Угљеша Ѓорѓо Мамасиевиќ, од село Никуљане — Куманово. (1316)

Лична карта рег. бр. 1845, серија "Р" 0528436, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Евица С. Спасевска, ул. "Доне Божинов" бр. 41 — Куманово. (1317)

Лична карта рег. бр. 6175, серија "Р" 0545193, издадена од ПВР на ОНО Куманово на Сидри Казим Кадрот, од село Оризаре — Куманово. (1318)

Лична карта рег. бр. 10047, серија "Р" 0534865, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Рифа Мамута, ул. "Пелинце" бр. 8 — Куманово. (1320)

Лична карта рег. бр. 10690, серија "Р" 0528028, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Зенета Бељуловска, ул. "Моша Пијаде" бр. 16 — Куманово. (1321)

Лична карта рег. бр. 7198, серија "Р" 0780356, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Абдулхаман Умер Абдурамани, ул. "Јане Сандански" бр. 59 — Тетово. (1322)

Лична карта рег. бр. 1775, серија бр. 0783530, издадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Томе Трајковски, од село Оргизари — Г. Петров. (1324)

Лична карта рег. бр. 5173, серија бр. 0615192, издадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Муселт Исмаилов Исмаил, од село Копаница Г. Петров. (1325)

Лична карта рег. бр. 322, серија бр. 0613378, издадена од ПВР на ОНО Г. Петров на Даринка Лимовска, ул. "Ж. колонија" бр. 6 Г. Петров. (1326)

Лична карта рег. бр. 2110, серија бр. 0326620, издадена од ПВР на ГНО Титов Велес на Борис Д. Анджевиќ, ул. "Поп. Орданов" бр. 23 — Т. Велес. (1327)

Лична карта рег. бр. 202427, серија бр. 289719, издадена од ПВР на ОНО Гостивар на Нимет Биталов Фазли, од село Чегране — Гостивар. (1328)

Лична карта рег. бр. 5586, серија бр. 0230991, издадена од ПВР на ОНО Охрид на Мино Диков Османовски од село Гореници, Охридско. (1329)

Лична карта рег. бр. 5090, серија бр. 0212230, издадена од ПВР на ГНО Охрид на Рада Наума Косева, ул. "Даме Груев" бр. 18 Охрид. (1330)

Лична карта рег. бр. 2962, серија бр. 0530214, издадена од ПВР на ГНО Куманово на Рамадан Бајрам Абазовски, ул. "Врањовски тег" бр. 1 Куманово. (1331)

Лична карта рег. бр. 6523, серија "Р" 0418672, издадена од ПВР на ОНО Радовиш на Ајше Алијева (Усенинова)

Ибраимова, од село Калаузлија — Струмишко. (1332)

Лична карта рег. бр. 8953, серија "Р" 0650562, издадена од ПВР на ОНО Кратово на Душка Тасе (Ѓорѓиева) Ѓонева, од село Ѓубоштити Кратовско. (1334)

Лична карта рег. бр. 5039, серија "Р" 0111507, издадена од ПВР на ОНО Битса на Спаса Ѓруџа Долемовски од село Путурус Битолско. (1339)

Лична карта рег. бр. 8156, серија бр. 0007069, издадена од ПВР на ОНО Битола на Васил Ј. Тошевски, од село Врањевци Битолско. (1338)

Лична карта рег. бр. 5712, серија "Р" 0112124, издадена од ПВР на ОНО Битола на Славе Темелко Митревски, од село Долени Битолско. (1340)

Лична карта рег. бр. 5963, серија бр. 0004485, издадена од ПВР на ОНО Битола на Василко Х. Бундевски, од село Породин Битолско. (1341)

Лична карта рег. бр. 9092, серија бр. 0349602, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Цветко Ристов Неделковски, од село Орене Титоввелешко. (1342)

Лична карта рег. бр. 2911, серија "Г" 0122125, издадена од ПВР на ОНО Делчево на Павлина Ѓорѓиева Станкова, од село Пробитица Малешевска околија. (1343)

Лична карта рег. бр. 4958, серија "Р" 0077234, издадена од ПВР на ГНО Битола на Стефка Вангел (Команова) Ѓорѓиева, ул. "Солун" бр. 37 Битола. (1344)

Лична карта рег. бр. 5029, серија "Р" 0545489, издадена од ПВР на ОНО Куманово на Саво Никола Цветковски, од село Опаје Кумановско. (1347)

Лична карта рег. бр. 2049, серија бр. 226659, издадена од ПВР на ОНО Охрид на Лазар Секулов Трајковски, од село Орман Охридско. (1348)

Лична карта рег. бр. 13423, серија "Р" 0672387, издадена од ПВР на ОНО Тетово на Ислам Исена Луџи, од село Пичковина Тетовско. (1349)

Лична карта рег. бр. 114, серија бр. 076214, издадена од ПВР на ОНО Тетово на Иван Ристо Смирковски, Старски дом Тетово. (1350)

Лична карта рег. бр. 97, серија бр. 0276895, издадена од ПВР на ОНО Ресен на Александар Наум Стрезовски, ул. "Л. Колишевски" бр. 120 Ресен. (1351)

Лична карта рег. бр. 6908, серија бр. 0527336, издадена од ПВР на ГНО Куманово на Трифун М. Јовановски, ул. "Браќа Милановиќ" бр. 18 Куманово. (1352)

Лична карта рег. бр. 4168, серија бр. 0729064, издадена од ПВР на ОНО Кичево на Герасим Столев Трајковски, од село Зркле Кичевско. (1353)

Лична карта рег. бр. 9030, издадена од ПВР на ОНО Тетово на Веит Емин Исеџи, од село Стрмица Тетовско. (1354)

Лична карта рег. бр. 6997, серија "Р" 0547604, издадена од ПВР на ОНО Куманово на Благоја Герасим Аврамовиќ, од село Матејче Кумановско. (1359)

Лична карта рег. бр. 11203, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Нова Ѓорѓиев Костадиновски, од село Оревиц, Прилепско. (1367)

Лична карта рег. бр. 1769, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Иса Рамаданов Јусуфовски, од село Каматларци Прилепско. (1366)

Лична карта рег. бр. 14543, серија бр. 0159482, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Мара Миланова Итлевски, ул. "103" бр. 4 Прилеп. (1365)

Лична карта рег. бр. 3476, серија бр. 0183986, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Светозар Стојанов, Костадиновски, од село Буаилово Прилепско. (1364)

Лична карта рег. бр. 15267, серија "Р" 0195535, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Алија Еминов Абедиски, ул. "103" бр. 38 Прилеп. (1363)

Лична карта рег. бр. 256, серија "Ј" 083556, издадена од ПВР на ОНО Св. Никола на Атачас Стојанов Зерез, ул. "143" бр. 14 — Прилеп. (1362)

Лична карта рег. бр. 118, серија "Ј" 080518, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Ѓорѓи Ристов Керџ, од село Варош Прилепско. (1361)

Лична карта рег. бр. 925, серија "Р" 0181435, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Васко Никола (Ѓуровска) Цветковска, од село Галичани Прилепско. (1360)

Лична карта рег. бр. 417, серија бр. 0525162, издадена од ПВР на ГНО Куманово, на Душан С. Крстевски, ул. "Томе Ѓеорѓиев" бр. 12 Куманово. (1371)

Лична карта рег. бр. 198, серија бр. 086209, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Иван Колев Ристев, од село Кардафсково — Св. Николе (1078)

Лична карта рег. бр. 19102, серија бр. 2064228, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Панда Лазова Костадинова — Св. Николе (1079)

Лична карта рег. бр. 13927, серија „Р“ 0504164, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Борис Кочев Николов, од село Камен Дол — Кавадарци (958)

Лична карта рег. бр. 7013, серија „Р“ 0499351, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Димитар Василев Ристов, од село Сопот — Кавадарци (1125)

Лична карта рег. бр. 3200, серија „Р“ 0663119, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Низми Бајрами Бајрами, од село Желино — Тетово (964)

Лична карта рег. бр. 3339, серија бр. 0663269, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Неби Зекира Ајрули, од село Горно Седларце — Тетово (1098)

Лична карта рег. бр. 7479, серија „Р“ 0752000, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Миљана Темелко (Јованоска) Мијајлеска, од село Дуногубина — Кичево (988)

Лична карта рег. бр. 633, серија бр. 0277372, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Сотир Т. Најчовски — Ресен (875)

Лична карта рег. бр. 3849, серија „Р“ 0147320, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Доно И. Стефановски, ул. „184“ бр. 12 — Прилеп (1096)

Огласот објавен во бр. 12 „Службен весник на НРМ“ 23 април 1952 год. за изгубената лична карта рег. бр. 4549, серија бр. 0615148 на Али К. Мемини, од село Семениште Ѓорчепетровска околина се ставува вој снага, бидејќи личната карта е пронајдена. (1308)

Огласот објавен во бр. 1 „Службен весник на НРМ“ од 18 I 1952 год. за изгубената лична карта рег. бр. 2146, серија бр. 0148256, на Павлина Горева (Киселоска) Елипетреска од Прилеп се ставува вој снага, бидејќи личната карта е пронајдена. (1213)

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНЕЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2193/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 215, рег. бр. 215, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар, Ѓорѓи Митев Петровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Митев Петровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2193 од 30-III-51 год. II—5—87

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2210/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 222, рег. бр. 222, занаетчискиот дуќан под фирма: Саяџија, Благој Илиев Веселиновски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саџаи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Илиев Веселиновски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2210 од 30-III-51 год. II—5—89

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2229/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Киро Спасов Петровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Спасов Петровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2229 од 30-III-51 год. II—6—96

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 5930/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 521, рег. бр. 521, занаетчискиот дуќан под фирма: Механичар, Ѓорѓи Насков Величковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Насков Величковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 5930 од 25-VII-51 год. II—14—269

Врз основа дозволата од ГНС — Куманово бр. 6611/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 524, рег. бр. 524, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач, Раиф Тимров Бељуловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раиф Тимров Бељуловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 6611 од 20-VII-51 год. II—14—270

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1778/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот дуќан под фирма: Курџија, Аксентие Ѓорѓев Ангеловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на кожув

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аксентие Ѓорѓев Ангеловски

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, 1778 од 21-III-51 II—33—626

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
52	Наредба за отпочнување со работа на Околинскиот суд во Пехчево и за престанување со работа на укинатите околински судови — 137
53	Решение за издавање дозволи за риболов и вистината на нападните за риболов во 1952 г. — 138
54	Тарифа за превозување на стока со моторни возила во друмскиот сообраќај — 138
55	Записник од I-та седница на III-то военоетно заседание на Народното собрание на НРМ (второ свикнување), одржана на 10 април 1952 год. — 140